

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА**



**К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА**

Битола, јуни 2018 година

Врз основа на член 57 алинеа 2, во врска со член 87, 96 и 108 став 13 од Законот за високото образование, член 150 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и член 7 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и врз основа на Одлуките на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 14-350/5 од 14.03.2018 година и бр. 14-904/5 од 20.06.2018 година, Одлуката на Владата на Република Македонија за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2018/2019 година, бр. 44-4494/1 од 02.05.2018 година, („Службен весник на РМ“ бр.84 од 09.05.2018), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Одлуката за дополнување на Одлуката за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2018/2019 година, бр. 44-5167/1 од 15.05.2018 година, објавува:

К О Н К У Р С

за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ

На студиските програми од трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во академската 2018/2019 година, може да се запишат следниов број студенти:

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола Единици/Студиски програми	број на студенти	Износ на школарина (во евра)	Износ на школарина (во евра) за странски студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	3	4500	6000
Сообраќајно-транспортно инженерство	3	4500	6000
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА	3	4500	6000
Информатички науки и компјутерско инженерство	3	4500	6000
ТЕХНОЛОШКО – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС	8	4500	5500
Иновативни технологии за храна и нутриционизам	8	4500	5500
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП	2	4200	6000
Маркетинг	1	4200	6000

Менаџмент	1	4200	6000
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД	10	4600	6500
Туризам	10	4600	6500
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	16	4500	4700
Безбедност	16	4500	4700
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА	5	5000	6000
Технологија и безбедност на прехранбени производи	5	5000	6000
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП	5	3500	4000
Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун	5	3500	4000
ВКУПНО	42		

II. Услови и критериуми за конкурирање и запишување

Право за запишување на докторски студии имаат:

- Кандидати со завршени соодветни академски студии од втор циклус, односно постдипломски студии коишто се компатибилни со профилот на докторските студии и со остварени минимум 300 европски кредити.
- Кандидати кои не завршиле соодветни академски студии од втор циклус, односно коишто се од сродна научна област и коишто ги исполнуваат дополнителните услови за запишување на докторски студии утврдени од универзитетот/единицата којашто ги организира докторските студии на соодветната студиска програма.
- Кандидати кои дипломирале според студиски програми за постдипломски студии со коишто се стекнале со звање Магистер, до влегувањето во сила на Законот за високото образование и на коишто може да им се признаат до 60 кредити од докторските студии, во зависност од нивото на компатибилност на завршената со студиската програма на докторските студии на којашто се запишуваат, за што одлука носи Универзитетот/единицата на Универзитетот.
- Странски државјани, според условите утврдени со Законот за високото образование.

Секоја единица на Универзитетот претходно ги утврдува дополнителните критериуми и услови за упис и го спроведува пријавувањето, рангирањето и запишувањето на кандидатите.

Секоја единица на Универзитетот утврдува кои студиски програми се соодветни или сродни и дали кандидатите ги исполнуваат другите услови предвидени со студиските програми за организирање трет циклус студии на соодветната единица. Секоја единица на Универзитетот има обврска информацијата за сродноста, односно соодветноста на студиските програми, како и дополнителните услови и критериуми за упис да ги објави заедно со објавувањето на Конкурсот на својата огласна табла и веб страна.

III. Спроведување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување образец што е подготвен од страна на единицата/те каде што се организира студиската програма. Образецот и документацијата предвидена со Конкурсот, кандидатите ја доставуваат до единицата на Универзитетот којашто ги организира соодветните докторски студии, а странските студенти ги доставуваат до Ректоратот на Универзитетот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите на Конкурсот и завршиле соодветни академски студии од втор циклус, се запишуваат на соодветните докторски студии за што одлучува Советот за докторски студии на единицата на Универзитетот.

Кандидатите од сродна научна област се запишуваат откако ќе ги исполнат дополнителните услови утврдени со Конкурсот и по позитивно оценетото интервју спроведено од страна на комисија определена од Советот за докторските студии на единицата на Универзитетот.

Одлука за запишување на студентите на докторските студии донесува Советот за докторски студии на единицата на Универзитетот, којшто ја објавува листата на примените кандидати на огласната табла и на интернет страницата на единицата на Универзитетот.

Кандидатот којшто смета дека постапката не е правилно спроведена, има право на приговор до Деканската управа, односно Научниот совет на единицата на УКЛЮ во рок од 24 часа од денот на објавувањето на листата. Одлука по приговорот треба да се донесе најдоцна во рок 72 часа од поднесувањето на приговорот и таа одлука е конечна.

Со запишувањето на докторските студии студентот се стекнува со статус *студент на докторски студии*. Докторските студии траат три години (шест семестри) и притоа се остваруваат 180 европски кредити, односно 60 кредити во текот на една академска година.

Студентите запишани на докторските студии студираат во согласност со условите, критериумите и правилата содржани во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Износот на школарината е изразен во евра, а се пресметува и плаќа во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на плаќањето. Школарината се плаќа на 6 еднакви рати на почетокот на секој семестар. Сите други наставно-научни, правно-административни и финансиски аспекти поврзани со реализацијата на студиските програми од трет циклус се регулирани со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

IV. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

	Пријавување	Запишување
Прв уписан рок	10.09.2018 – 21.09.2018	04.10.2018 и 05.10.2018
Втор уписан рок	15.10.2018 – 19.10.2018	01.11.2018 и 02.11.2018

V. По потреба, Универзитетот ќе донесе одлуки за Дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2018/2019 година, како и за спроведување дополнителен уписан рок.

VI. Документи за пријавување

При пријавувањето кандидатите поднесуваат:

- Образец за пријавување со назначување на студиската програма за којашто се конкурира подготвен од страна на единицата/те каде што се организира програмата
- Писмо за мотивација со назначување на областа на истражување
- Кратка биографија
- Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно постдипломски студии
- Уверение за државјанство
- Извод од матичната книга на родените
- Медицинска документација: ХИВ тест и тест за Хепатит Ц (за странски студенти)
- Други документи по барање на единицата.

VII. Документи за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

- Индекс и пријавни листови
- 2 фотографии (3,5 x 4,5 на бела позадина)
- Потврда за уплатена школарина за првиот семестар

Забелешка:

Подетални информации за условите за запишување на секоја од понудените студиски програми и за содржината и начинот на реализирање на третиот циклус на студии, кандидатите може да добијат на веб страницата на Универзитетот или на веб страниците на соодветните високообразовни единици во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

www.uklo.edu.mk

Република Македонија
Универзитет “Св. Климент Охридски” -
Битола
Економски факултет – Прилеп
Бр.
21.03.2018 год.
П р и л е п

Според член 9 став 2 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, Советот на докторски студии на Економски факултет – Прилеп на седницата одржана на ден 21.03.2018 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

Член 1

Се формираат Комисии за спроведување на интервју по соодветни студиски програми и тоа:

1. за студиската програма Меѓународен бизнис:

- проф.д-р Славица Роческа
- проф.д-р Мирослав Гвероски
- проф.д-р Оливера Костоска

2. за студиската програма Маркетинг:

- проф.д-р Каролина Илиеска
- проф.д-р Снежана Обедниковска
- доц.д-р Снежана Мојсовска Саламовска

3. за студиската програма Менаџмент:

- проф.д-р Ѓорѓи Манчески
- проф.д-р Снежана Мојсовска Саламовска
- проф.д-р Марјан Ангелески

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Раководител на Советот на докторски студии
Економски факултет –Прилеп,
проф. Д-р Марика Башеска –Ѓорѓиеска

Република Македонија
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола
Економски факултет – Прилеп
Бр.
21.03.2018 год.
П р и л е п

Според член 9 став 2 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, Советот на докторски студии на Економски факултет – Прилеп на седницата одржана на ден 21.03.2018 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

Член 1

Како соодветни студиски програми од втор циклус на студии за запишување на докторски студии на Економски факултет - Прилеп се студиските програми што што спаѓаат во следниве научни области:

- економски науки;
- организациски науки и управување.

Член 2

Сродни студиски програми, се студиските програми кои спаѓаат во следниве полиња:

- информатика;
- компјутерска техника и информатика;
- политички науки;
- правни науки;
- јавна управа и администрација;
- математика;
- социологија;
- туризам и угостителство;
- социјална работа и социјална политика;
- статистика;
- образование;
- индустриско инженерство и менаџмент;
- контрола на квалитетот;
- сообраќај и транспорт;
- животна средина.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Раководител на Советот на докторски студии
Економски факултет –Прилеп,
проф. Д-р Марика Башеска –Горѓиеска

Република Македонија
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола
Економски факултет – Прилеп

Бр.
21.03.2018 год.
П р и л е п

Според член 9 став 2 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, Советот на докторски студии на Економски факултет – Прилеп на седницата одржана на ден 21.03.2018 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

Член 1

Се утврдуваат дополнителни критериуми за упис на студенти на трет циклус на студии и тоа:

- познавање англиски, односно еден од светските јазици (тестирање за оние кандидати кои немаат меѓународно признати сертификати),
- интервју со сите пријавени кандидати
- дополнително тестирање на кандидатите со завршени **сродни** студиски програми од економија и областа на студиските програми на кои се запишуваат кандидатите

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Раководител на Советот на докторски студии
Економски факултет –Прилеп,
проф. Д-р Марика Башеска –Ѓорѓиеска

Број _____

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

(единица на Универзитетот)

(студиска програма)

Т.М
50,00 ден.

П Р И Ј А В А

**На Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии
во академската 2018/2019 година**

1.	Име, татково име и презиме	
2.	Ден, месец и година на раѓање	
3.	Место на раѓање, Општина, Држава	
4.	Единствен матичен број	
5.	Адреса на постојано место на живеење	
6.	Општина, Држава	
7.	Државјанство	
8.	Националност	
9.	Назив на претходно завршената школа и времетраење на истата	
10.	e-mail адреса	
11.	Контакт телефон	

_____ 20__ година

Потпис

ПРИЛОЗИ (да се заокружи редниот број):

1. Диплома за завршено образование бр. _____
2. Уверение за положени испити бр. _____
3. Уверение или решение за државјанство бр. _____
4. Кратка биографија (CV)
5. Налог ПП 50 на износ од 300,00 ден. за манипулативни трошоци
6. Налог ПП 50 на износ од 50,00 ден. за административни трошоци